



До: д-р Зоран Трајчевски, директор
на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Врз основа на член 29 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), се доставува:

ПИСМЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА ИЗВРШЕН АДМИНИСТРАТИВЕН НАДЗОР

Република Северна Македонија
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ – СКОПЈЕ
Republika E Maqedonisë Së Veriut
AGJENCIA PËR SHËRZIME MEDIATIKE AUDIO
DHE AUDIOVIZUELE – SHKUP

| | | | |
|--------------------------------|---------------|------------------|-------------------|
| Примено / Гласилце: 12 08 2019 | | | |
| Орг. единица Njësia org. | Број Numër | Прилог Shtesë | Вредност Vlerë |
| 10 | 3902 | 1 | |

1. Вид надзор: контролен
2. Субјект на надзорот: Трговско радиодифузно друштво Телевизија ИРИС ДОО Штип
3. Период опфатен со надзорот: 2018 година
4. Датум на извршување на надзорот: 12 август 2019 година
5. Предмет на надзорот:
 - Член 15 став 5 од Законот за медиуми („Службен весник на РМ“ бр. 184/13 и 13/14)

(Радиодифузерите се должни на надлежното регулаторно тело да му достават писмен извештај, за спроведување на обврските утврдени во дозволата за радио или телевизиско емитување, а особено за спроведувањето на програмскиот концепт, најдоцна до 31 март во тековната година. Во прилог на извештајот се доставува и информација за техничките средства преку кои се емитува или реемитува нивниот програмски сервис во РМ или надвор од неа);

6. Претходно изречена мерка:

За непочитување на член 15 став 5 од Законот за медиуми, Советот на Агенцијата донесе решение за изрекување мерка – јавна опомена (Уп1 бр. 03-260 од 18.06.2019 година) на Трговското радиодифузно друштво Телевизија ИРИС ДОО Штип.

Со изречената мерка, му наложи на радиодифузерот во рок од 45 (четириесет и пет) дена од денот на приемот на решението да го усогласи своето работење со одредбите од Законот за медиуми.

ms

7. Констатации од надзорот:

Со контролниот надзор врз телевизискиот програмски сервис на ТРД Телевизија ИРИС ДОО Штип е констатирано дека субјектот на надзорот (радиодифузерот) постапи по решението за изрекување мерка – јавна опомена и во дополнителниот рок достави до Агенцијата писмен извештај за спроведувањето на обврските утврдени во дозволата за телевизиско емитување.



8. Опис на прекршувањето: /

9. Предлог мерка: /

Сектор за програмски работи